

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАЛОЖБА

Ние, долупотпишаните,

Водени од начелото дека промовирањето на родовата еднаквост како вредност е одговорност на сите актери во нашите општества;

Верувајќи дека целосното почитување на женските права, како и континуираните систематски напори водени од стратешкиот пристап кон родовата еднаквост се клучен предуслов за социјален и економски развој;

Поздравувајќи го напредокот во развојот на правна и политичка рамка, но истовремено истакнувајќи го и недоволното и неефективно спроведување на законите и политиката како одговор на дел од клучните предизвици на родовата еднаквост кои постојат во нашите земји;

Потврдувајќи ги придобивките и видливите ефекти од меѓусебната поддршка, размената на информации и воспоставените врски со проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“ поддржан од ЕУ во рамките на ИПА инструментот за прекугранична соработка меѓу Македонија и Косово.

Ја изјавуваме нашата заложба


За продолжување на прекуграничната соработка преку воспоставување и понатамошен развој на неформална мрежна соработка заснована на солидарност, еднакви вреднување и почитување на сите организации учеснички.

За размена на информации и ресурси и преземање на заеднички иницијативи насочени кон:

- Поддршка на влијателно граѓанско учество на жените во процесите на донесување на одлуки;
- Менување на патријархалните вредности и традиционалните улоги на жените исклучиво како мајки и домаќинки, коишто го ограничуваат нивното учество во општествениот, политичкиот и економскиот живот на локалната заедница;
- Застапување за подобрување на основната инфраструктура и социјалните и здравствените услуги коишто го оптоваруваат секојдневието на жените, особено во руралните средини и спречуваат реализација на нивните економски, социјални, политички и други интереси;
- Застапување за политики за вработување коишто ќе обезбедат надминување на економската нееднаквост на жените којашто опстојува и се манифестира преку висока стапка на економска неактивност, ограничен пристап до пристојни работни места, нееднаквост во приходите и сиромаштија при вработеност;
- Застапување за ефективна политика и институционален одговор на широко распространетите различни форми на дискриминација и насилство врз жените во јавниот и приватниот живот;
- Застапување за фер распределба на јавните ресурси, вклучително и за заштита на правата на жените и остварување на родовата еднаквост.

Во Скопје, 22.11.2016

Организации потписнички:



Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје
Марија Савовска



Косовски Центар за родови студии, Приштина
Льуљета Демели



Центар за женски права „Етика“, Гостивар
Сабајете Зенку



Здружение Женски Форум, Тетово
Цане Крешова



Здружение Институт за развој на заедницата, Тетово
Сретен Коцески



Здружение Женски центар, Гостивар
Надица Величкоска



Здружение „Златна рака, Тетово“
Гзиме Хајредини



Здружение Обнова на Земјоделството-Сухарека
Беџет Баша



Центар за едукација и развој, Теарце
Метин Муарем



Центар за советување и поддршка на жените Дора Дорс, Призрен
Вјоса Цури



Гласот на претприемачката жена
Зејџане Целина



Невладината организација Идеа, Призрен
Хаџире Тахири



Статутот на невладината организација Иницијатива за интеграција на заедниците
Шемсије Красниќи



Здружение на занаетчи и претприемачи на Призрен
Есин Џибо

Косовски центар за родови студии, Приштина
(Контакт организација за Косово)

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје
(Контакт организација за Македонија)